



## Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година

## СОДРЖИНА

- 
- **Вовед**
  - **Структура на вработените во индустријата**
  - **Структура на вработените во МРТ**
  - **Структура на вработените во комерцијалните телевизии**
  - **Структура на вработените во комерцијалните радиостаници**

# Вовед



Во оваа анализа се претставени бројот и структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година.

Структурата на вработените е анализирана од аспект на работните места на кои тие биле ангажирани, статусот (редовен работен однос или хонорарен ангажман), полот, степенот на образование и етничката припадност.


Анализата се состои од четири дела. Во првиот дел се претставени податоците за вработените во целата индустрија, во вториот дел за Македонската радиотелевизија, во третиот дел за комерцијалните телевизии и во четвртиот дел за комерцијалните радиостаници.




## Структура на вработените во индустријата

Вкупниот број на вработени во индустријата на 31.12.2020 година изнесувал 2.587 лица.

Од нив, во јавниот сервис биле ангажирани 779 лица (713 во редовен работен однос и 66 хонорарци), во комерцијалните телевизии 1.412 лица (1.044 во редовен работен однос и 368 хонорарци) и во комерцијалните радиостаници 396 лица (203 во редовен работен однос и 193 хонорарци).



■ редовен работен однос ■ хонорарно ангажирани




Во однос на претходната година, намалување на бројот на вработени има кај Македонската радиотелевизија - за 35 лица и кај комерцијалните радиостаници - за девет лица. Бројот на вработени кај комерцијалните телевизии се зголемил за 30 лица.



Најголем дел од вработените биле ангажирани како новинари (34%), а позначајно било и учеството на лицата кои работеле како режисери, сниматели, монтажери и друг реализаторски кадар (27%).

61% од вработените биле мажи, а 39% жени. Најголем дел од мажите (577 лица) биле реализатори, а дури половина од жените (509 лица) работеле како новинарки.



1.306 од вработените во целата индустрија биле со високо, а 1.162 со средно образование. Само 53 лица имале друг степен на образование.\*

Што се однесува до етничката припадност, 1.899 биле Македонци, 527 Албанци, 47 Турци, 39 Срби, 27 Бошњаци, 23 Роми, 18 Власи и седум биле припадници на други етнички заедници.

\*Агенцијата не располага со податоци за степенот на завршено образование на 66 лица коишто биле хонорарно ангажирани во МРТ.



## Структура на вработените во МРТ

Кадар	Вкупен број	Образование			Статус	
		ВСС	ССС	друго	редовен работен однос	хонорарно ангажирани
Новинари	237	165	39	0	204	33
Уредници	75	70	5	0	75	0
Управители/директори	5	5	0	0	5	0
Технички кадар (инженери и техничари)	84	20	55	8	83	1
Реализаторски кадар (режисери, сниматели, монтажери и др.)	235	44	152	9	205	30
Маркетинг	6	5	1	0	6	0
Преостанат кадар	137	39	74	22	135	2
<b>Вкупно</b>	<b>779</b>	<b>348</b>	<b>326</b>	<b>39</b>	<b>713</b>	<b>66*</b>

Вкупниот број на вработени во Македонската радиотелевизија на 31.12.2020 година изнесувал 779 лица, од кои 535 биле вработени во Македонската телевизија, а 244 во Македонското радио.



92% од вработените во јавниот радиодифузен сервис биле во редовен работен однос, а 8% биле хонорарно ангажирани.



### МТВ

- 491 во редовен работен однос
- 44 хонорарно ангажирани

### МРА

- 222 во редовен работен однос
- 22 хонорарно ангажирани




Во структурата на вработените, новинарскиот и реализаторскиот кадар биле подеднакво застапени (со по 30% учество секој).

Од вкупно 237 лица кои работеле како новинари, 62% биле жени. Жените биле побројни од мажите и кај уредниците и во секторот маркетинг.


Од реализаторскиот кадар пак, 76% биле мажи. Повеќе мажи од жени биле вработени и како управители, техничари и преостанат кадар.



Од вработените во редовен работен однос, најголем дел биле со високо образование (348 лица). Најбројни меѓу нив биле лицата ангажирани како новинари (165 лица). Од лицата со средно образование најбројни биле режисерите, снимателите и монтажните (152 лица).



537 од вработените биле Македонци, 170 биле Албанци, 28 Турци, 21 Србин, десет Власи, пет Бошњаци, тројца Роми и пет биле припадници на други малцински заедници.



Најголем дел од Македонците (30%) биле ангажирани како режисери, сниматели, монтажери и друг реализаторски кадар, додека најголем дел од Албанците (36%) биле ангажирани како новинари.





## Структура на вработените во комерцијалните телевизии

Кадар	Вкупен број	Образование			Статус	
		ВСС	ССС	друго	редовен работен однос	хонорарно ангажирани
Новинари	452	374	77	1	294	158
Уредници	78	60	17	1	59	19
Управители/директори	45	33	11	1	40	5
Технички кадар (инженери и техничари)	128	30	97	1	106	22
Реализаторски кадар (режисери, сниматели, монтажери и др.)	423	108	315	0	360	63
Маркетинг	63	43	20	0	39	24
Преостанат кадар	223	83	134	6	146	77
<b>Вкупно</b>	<b>1.412</b>	<b>731</b>	<b>671</b>	<b>10</b>	<b>1.044</b>	<b>368</b>

На 31.12.2020 година, во комерцијалните телевизии биле ангажирани вкупно 1.412 лица. Најмногу вработени имало во телевизиите кои емитуваат програма на државно ниво – 1.061 лице. Во телевизиите на регионално ниво биле вработени 234 лица, а во локалните телевизии 117 лица.

74% од вработените биле во редовен работен однос, а 26% биле хонорарно ангажирани.


Во телевизиите на државно ниво коишто емитуваат програма преку терестријален мултиплекс биле вработени 60% од лицата во редовен работен однос. Кај овие телевизии, исто така, имало и најголем број на хонорарно ангажирани лица (104).




Најголем дел од вработените во комерцијалните телевизии работеле како новинари (32%), а приближно исто бил застапен и реализаторскиот кадар (30%).

Жените биле побројни кај новинарите, маркетингот и кај преостанатиот кадар, додека пак кај сите други работни места биле ангажирани повеќе мажи отколку жени. Најголема разлика имало кај реализаторскиот кадар, каде што биле ангажирани 319 повеќе мажи од жени.

Повеќе од половина (731 лице) од вработените во комерцијалните телевизии биле со завршено високо образование. Од нив, 51% биле новинари. Со средно образование било 671 лице, од кои 47% биле реализатори. Само 10 лица биле со друг вид на образование.



Од вкупно 1.412 вработени, 1.024 биле Македонци, 315 Албанци, 21 Бошњак, 19 Роми, по 14 Турци и Срби, тројца Власи и две лица од други националности.



Најголем дел од лицата од македонска и албанска националност биле ангажирани како новинари и реализаторски кадар, односно 340 новинари и 306 реализатори биле од македонска националност, а 96 новинари и 94 реализатори од албанска националност.




## Структура на вработените во комерцијалните радиостаници

Кадар	Вкупен број	Образование			Статус	
		ВСС	ССС	друго	редовен работен однос	хонорарно ангажирани
Новинари	179	140	39	0	66	113
Уредници	46	27	19	0	33	13
Управители/директори	50	21	28	1	44	6
Технички кадар (инженери и техничари)	56	14	41	1	34	22
Реализаторски кадар (режисери, сниматели, монтажери и др.)	36	8	27	1	19	17
Маркетинг	18	11	7	0	5	13
Преостанат кадар	11	6	4	1	2	9
<b>Вкупно</b>	<b>396</b>	<b>227</b>	<b>165</b>	<b>4</b>	<b>203</b>	<b>193</b>

На 31.12.2020 година, во комерцијалните радиостаници биле ангажирани вкупно 396 лица. Од нив, во радиостаниците на државно ниво биле ангажирани 83 лица, во регионалните радиостаници 131 лице и во локалните радиостаници 182 лица.



Вкупниот број на вработени во редовен работен однос и хонорарно ангажирани бил речиси ист, односно во редовен работен однос биле вработени 203 лица, а бројот на хонорарно ангажирани бил за 10 лица помалку, односно 193.




Како и претходната година, и оваа година во радиостаниците на државно и на локално ниво имало повеќе лица во редовен работен однос отколку хонорарци, а кај регионалните радиостаници побројни биле хонорарно ангажираните лица.


Најзастапени во структурата на вработените биле новинарите (45%). Од нив, 110 биле жени, а 69 мажи. Жените биле побројни и во секторот маркетинг, а на сите останати работни места биле вработени повеќе мажи од жени.



Повеќе од половина од вработените (57%) биле со завршено високо образование, со средно образование биле 42%, а само 1% имале друг вид образование.



Во сите три сегменти, односно и кај радиостаниците на државно ниво, и кај регионалните и кај локалните радиостаници најбројни меѓу вработените биле оние со висока стручна спрема.



Што се однесува до етничката припадност на вработените, 338 од нив биле Македонци, 42 Албанци, по пет Турци и Власи, четворица Срби и по еден Ром и Бошњак.



Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2020 година

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  
Палата Панко Брашаров, ул. „Македонија“ бр. 38, 1000 Скопје  
Тел. 02/3103-400  
[www.avmu.mk](http://www.avmu.mk)  
[contact@avmu.mk](mailto:contact@avmu.mk)